

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

Број 8

Год. XIX

28 јуни 2016 г.

примерокот е бесплатен

www.opstinavasilevo.gov.mk

opstina_vasilevo@yahoo.co.uk



Содржина:

41-та седница

Совет на општина Василево

1. **ЗАКЛУЧОК** за прифаќање на Извештајот на Општинската изборна комисија Василево за преземаните работи согласно член 155 од Изборниот законик.....03
2. **ЗАКЛУЧОК** за престанок на мандат на член на совет.....03
3. **ЗАКЛУЧОК** за верификација на мандат на член на совет.....04
4. **ЗАКЛУЧОК** за прифаќање на дадената и потпишаната изјава на член на советот на општина Василево.....04
5. **ОДЛУКА** за реализирање на проект за доделување на неповратни средства за секој купен велосипед од страна на жителите на општина Василево.....05
6. **ОДЛУКА** за доделување на награда на наставник или наставници кои постигнуваат посебни резултати во наставно-образовниот процес.....05
7. **ОДЛУКА** за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект – викендица на К.П. бр. 923 во КО Седларци.....06
8. **ОДЛУКА** за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект – помошен објект на К.П. бр1 во КО Доброшинци вон г.р.....06
9. **ОДЛУКА** за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект – станбена куќа на К.П. бр207 во КО Требичино.....07
10. **ПРОГРАМА** за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во општина Василево за 2016 г.....08

11. **ЗАКЛУЧОК** за неприфаќање на барањето поднесено од група граѓани на с. Ангелци.....08
12. **ОДЛУКА** за одобрување на финансиски средства на пингпонгарскиот клуб за лица со телесен инвалидитет “Астрион спорт плус” Ангелци.....09
13. **ОДЛУКА** за одобрување на бесплатен приклучок на вода на системот на ЛПКД Турија Василево.....09

Градоначалник на општина Василево

14. **РЕШЕНИЕ** бр 6/2016г за потреба од јавна набавка.....10
15. **РЕШЕНИЕ** бр 6/2016г за потреба од јавна набавка.....11

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за прифаќање на Извештајот на Општинската изборна комисија Василево за преземените работи согласно член 155 од Изборниот законик, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 23.06.2016 година

Бр.09-1230/2
27.06.2016г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 38 став 1 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) член 20 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) Советот на општина Василево на својата седница одржана на ден 23.06.2016 година го донесе следниот

ЗАКЛУЧОК

за прифаќање на Извештајот на Општинската изборна комисија Василево за преземените работи согласно член 155 од Изборниот законик

Член 1

Со овој Заклучок се прифаќа Извештајот на Општинската изборна комисија Василево за преземените работи согласно член 155 од Изборниот законик.

Член 2

Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на општина Василево"

Бр.08-1230/1
27.06.2016г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Драги Митев с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за престанок на мандатот на член на Советот на општина Василево - Весна Ризова, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 23.06.2016 година

Бр.09-1231/1
27.06.2016г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 155 од Изборниот законик ("Сл. весник на РМ" бр.32/2014) член 46 став 1 алинеја 2 од Законот за локална самоуправа ("Сл. весник на РМ" бр. 5/02), член 21 од Статутот на општина Василево („Сл.гласник на општина Vasilevo“ бр. /03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на седницата одржана на ден 23.06.2016 год. донесе:

ЗАКЛУЧОК

за престанок на мандат на член на совет

1. На Весна Ризова и престанува мандатот член во Советот на општина Василево.

2. Мандатот член на Совет му престанува од 23.06.2016 год.

Бр.08-1231/1
27.06.2016г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Драги Митев с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за Верификација на мандат на член на Советот на општина Василево, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 23.06.2016 година

Бр.09-1232/2
27.06.2016г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 155 од Изборниот законик ("Сл. весник на РМ" бр.32/2014) член 46 став 1 алинеја 2 од Законот за локална самоуправа ("Сл. весник на РМ" бр. 5/02), член 21 од Статутот на општина Василево ("Сл.гласник на општина Василево „ бр. /03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на седницата одржана на ден 23.06.2016 год. донесе:

ЗАКЛУЧОК

за верификација на мандат на член на совет

1. Се верификува мандатот на членот на Советот на општина Сашко Ѓоргиев.
2. Мандатот на именованиот ќе трае до завршувањето на мандатот на Советот.

Бр.08-1232/1
27.06.2016г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Драги Митев с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за прифаќање на дадената и потпишаната свечена изјава на член на Советот на општина Василево, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 23.06.2016 година

Бр.09-1233/2
27.06.2016г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 38 став 1 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) член 20 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) Советот на општина Василево на својата седница одржана на ден 23.06.2016 година го донесе следниот

ЗАКЛУЧОК

за прифаќање на дадената и потпишаната свечена изјава на член на Советот на општина Василево

Член 1

Со овој Заклучок се прифаќа дадената и потпишана свечена изјава на член на Советот на општина Василево Сашко Ѓоргиев.

Член 2

Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на општина Василево"

Бр.08-1233/1
27.06.2016г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Драги Митев с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за реализирање на проект за доделување на неповратни средства за секој купен велосипед од страна на жителите на општина Василево, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 23.06.2016 година

Бр.09-1234/2
19.05.2016г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Советот на општина Василево врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа ("Службен гласник на ОВ" бр.5/02) и член 21 став 1 од Статутот на општина Василево - ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10), на својата редовна седница ја донесе следната,

ОДЛУКА

за реализирање на проект за доделување на неповратни средства за секој купен велосипед од страна на жителите на општина Василево

Член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево го утврдува реализирањето на проект за доделување на неповратни средства за секој купен велосипед од страна на жителите на општина Василево.

Член 2

Висината на неповратните средства за секој купен велосипед од страна на жителите на општина Василево што ќе ги исплаќа општина Василево изнесува 4.000,00 денари.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на општина Василево.

Бр.08-1234/1
27.06.2016г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Драги Митев с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за доделување на награда на наставник или наставници кои постигнуваат посебни резултати во наставно - образовниот процес, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 23.06.2016 година

Бр.09-1235/2
27.06.2016г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Советот на општина Василево врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа ("Службен гласник на ОВ" бр.5/02) и член 21 од Статутот на општина Василево - ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) и Барањето на ООУ „Гоце Делчев“, Василево бр.08-1087/1 од 02.06.2016 година на својата редовна седница ја донесе следната,

ОДЛУКА

за доделување на награда на наставник или наставници кои постигнуваат посебни резултати во наставно - образовниот процес

Член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево утврдува доделување на награда на наставник или наставници кои постигнуваат посебни резултати во наставно - образовниот процес.

Член 2

Како награда ќе бидат доделени 10.000,00 денари директно на сметката на наставникот или наставниците кои интерно ООУ „Гоце Делчев“, Василево во соодветна постапка ќе ги избере и за истите службено ќе ја извести општина Василево со соодветни податоци за избраниот наставник или наставници.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на општина Василево.

Бр.08-1235/1 Совет на општина Василево
27.06.2016г. Претседател,
Василево Драги Митев с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти-викендица к.п.бр.923 во КО Седларци, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 23.06.2016 година

Бр.09-1236/2 Општина Василево
27.06.2016г. Градоначалник
Василево Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 4 став 1 од законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл.весник на РМ“бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13; 44/14; 115/14; 199/14; 124/15 и 129/15) и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичко-планската документација („Сл.весник на РМ“бр.56/11) и член 21 од статутот на општина Василево („Службен гласник на општина Василево“ бр. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево ја донесе следната :

ОДЛУКА

за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти-викендица к.п.бр.923 во КО Седларци

Член 1

Се утврдува потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект-семејна станбена куќа на к.п.бр.923 во КО Седларци со право на користење на барателот на легализацијата на бесправниот објект лицето Јован Василев од Струмица.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Василево“.

Бр.08-1236/2 Совет на општина Василево
27.06.2016г. Претседател,
Василево Драги Митев с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти-помошни објекти к.п.бр.1 во КО Добрашинци вон г.р, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 23.06.2016 година

Бр.09-1237/1 Општина Василево
27.06.2016г. Градоначалник
Василево Ванчо Стојанов с.р.

РЕШЕНИЕ

Врз основа на член 4 став 1 од законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл.весник на РМ“бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13; 44/14; 115/14; 199/14; 124/15 и 129/15) и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичко-планската документација („Сл.весник на РМ“бр.56/11) и член 21 од статутот на општина Василево („Службен гласник на општина Василево“ бр. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево ја донесе следната :

О Д Л У К А

За утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти-помошни објекти к.п.бр.1 во КО Добрашинци вон г.р.

Член 1

Се утврдува потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект-викендица на к.п.бр.1 во КО Добрашинци со право на користење на барателот на легализацијата на бесправниот објект лицето Николов Богомир од Струмица.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Василево“.

Бр.08-1237/2
27.06.2016г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Драги Митев с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОБ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

Се прогласува Одлуката за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект-станбена куќа на К.П.бр.207 во КО Требичино, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 23.06.2016 година

Бр.03-1238/2
27.06.2016г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 4 став 1 од законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл.весник на РМ“бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13; 44/14; 115/14; 199/14; 124/15 и 129/15) и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичко-планската документација („Сл.весник на РМ“бр.56/11) и член 21 од статутот на општина Василево („Службен гласник на општина Василево“ бр. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево ја донесе следната :

О Д Л У К А

За утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект-станбена куќа на К.П.бр.207 во КО Требичино

Член 1

Се утврдува потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект-станбена куќа на К.П.бр.207 во КО Требичино со право на користење на барателот на легализацијата на бесправниот објект лицето Мите Јанев од с.Владевци

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Василево“.

Бр.08-1238/2
27.06.2016г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Драги Митев с.р.

ЗАКЛУЧОК

за неприфаќање на Барањето поднесено од група граѓани на с.Ангелци

Член 1

Со овој Заклучок не се прифаќа Барањето поднесено од група граѓани на с.Ангелци бр.08-1106/1 од 03.06.2016 година.

Член 2

Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на општина Василево"

Бр.08-1240/1 Совет на општина Василево
27.06.2016г. Претседател,
Василево Драги Митев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за одобрување на финансиски средства на пингпонгарскиот клуб за лица со телесен инвалидитет „ Астраион спорт плус “ – Ангелци, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 23.06.2016 година

Бр.09-1241/2 Општина Василево
27.06.2016г. Градоначалник
Василево Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на Општина Василево " бр.04/03,08/06, и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 23.06.2016 година ја донесе следната,

ОДЛУКА

за одобрување на финансиски средства на пингпонгарскиот клуб за лица со телесен инвалидитет „ Астраион спорт плус “ – Ангелци

член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево одобрува финансиски средства во износ од 10.000,00 денари на пингпонгарскиот клуб за лица со телесен инвалидитет „ Астраион спорт плус “ – Ангелци.

член 2

Средствата утврдени во член 1 се одобруваат на пингпонгарскиот клуб за лица со телесен инвалидитет „ Астраион спорт плус “ – Ангелци за настап на државно првенство кое ќе се одржи во Охрид.

член3

Финансиските средства ќе се обезбедат од Буџетот на општина Василево за 2016 година

член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Василево.

Бр.08-1241/1 Совет на општина Василево
27.06.2016г. Претседател,
Василево Драги Митев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за одобрување на бесплатен приклучок на вода на системот на ЛПКД „ Турија,, Василево, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 23.06.2016 година

Бр.09-1242/2 Општина Василево
27.06.2016г. Градоначалник
Василево Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на Општина Василево " бр.04/03,08/06, и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 23.06.2016 година ја донесе следната,

ОДЛУКА

за одобрување на бесплатен приклучок на вода на системот на ЛПКД „ Турија,, Василево

член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево одобрува бесплатен приклучок на вода на системот на ЛПКД „ Турија,, Василево на Мукадес Муратова од с.Градошорци.

член 2

Бесплатниот приклучок се одобрува бидејќи Мукадес Муратова од с.Градошорци и нејзината фамилија се социјално загроени и во тешка финансиска состојба.

член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Василево.

Бр.08-1242/1
27.06.2016г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Драги Митев с.р.

* * *

Градоначалникот на Општина Василево врз основа на член 28 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ,, бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 24/12, 15/2013, 148/2013, 160/13, 28/2014, 43/2014, 130/14, 180/14, 78/15, 192/15 и 27/16), член 50 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија,, бр. 5/02) и член 38 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ,, бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

РЕШЕНИЕ

бр.08/2016
за потреба од јавна набавка

Член 1

Со оваа Решение се утврдува потреба од јавна набавка на услуги - изработка на проектна документација - основен проект за изведба на филтер станица за прочистување на вода за пиење за селските населби: Доброшинци, Нова Маала и Чанаклија - општина Василево.

Член 2

Набавката ќе се спроведе по постапка со барање за прибирање на понуди со објавување оглас која започнува во хартиена форма а завршува со електронска аукција, во согласност со Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ,, бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11 ,185/11, 24/12, 15/2013, 148/2013, 28/2014, 43/2014 130/14, 180/14, 78/15, и 192/15).

Член 3

Проценетата вредност на набавката е 800.000,00 денари со ДДВ и не е предвидена во Годишниот план за јавни набавки за 2016 година.

Член 4

Критериум за избор на најповолен понудувач е понуда со најниска цена:

- Цена 100 бода.
-

Член 5

Постапката за набавката ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во Општина Василево составена од 3 (три) члена, претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

Член 6

За претседател и заменик претседател се именуваат:

- Ристо Михаилов - претседател;
- Сања Трајанова - зам.претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат:

- Ацо Митев - член;
- Тони Ристов - зам.член;
- Убавка Стојчева - член;
- Велика Ѓоргиевска - зам.член.

Член 7

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Василево“.

Бр.09-1083/1
02.06.2016г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

* * *

Градоначалникот на Општина Василево врз основа на член 28 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ., бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 24/12, 15/2013, 148/2013, 160/13, 28/2014, 43/2014, 130/14, 180/14, 78/15, 192/15 и 27/16), член 50 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија., бр. 5/02) и член 38 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ., бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

РЕШЕНИЕ

бр.09/2016

за потреба од јавна набавка

Член 1

Со оваа Решение се утврдува потреба од јавна набавка за изградба на улица во с.Седларци и улица во Василево- пристап до регионален пат Василево Струмица.

Член 2

Набавката ќе се спроведе со барање за прибирање на понуди, која започнува во хартиена форма а завршува со електронска аукција во согласност со Законот за јавни набавки - Пречистен текст („Службен весник на РМ., бр.27/15).

Член 3

Процентата вредност на набавката е 3.341.000 денари со ДДВ и е предвидена е во Годишниот план за јавни набавки за 2016 година.

Член 4

Критериум за избор на најповолен понудувач е понуда со најниска цена:

- Најниска цена 100 поени

Член 5

Постапката за набавката ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во Општина Василево составена од 3 (три) члена, претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

Член 6

Средствата за реализација на набавката се обезбедени од Буџетот на општина Василево а набавка ќе биде во 2016 година.

Член 7

За претседател и заменик претседател се именуваат:

- Ристо Михаилов - претседател;
- Бранко Андонов - зам.претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат:

- Ацо Митев - член;
- Тони Ристов - зам.член;
- Убавка Стојчева -член;
- Велика Ѓоргиева -зам.член.

Член 8

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Василево“.

Бр.09–1143/1
14.06.2016г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.